

Living the

LOTUS

Buddhism in Everyday Life

10
2016

VOL. 133

FOUNDER'S ESSAY

Тајната на убедувањето е слушањето

Убедувањето на луѓето да прифатат барем една одлука не е едноставно нешто. Кога на луѓето им е речено, 'Вака е одлучено, и сите ние треба да се согласиме со тоа,' тие може да изгледаат дека надворешно ја следат одлуката, но ние неможеме да кажеме дека тие со цело срце го прифаќаат тоа. Еден збор може да се разбере на бескрајно многу начини од различни гледни точки на поединците слушатели. Кога вие ги оставате сомнежите и грижите да лебдат во воздухот, тие се претвораат во незадоволство.

Така, вие очајно се обидуваат да ги убедите луѓето дека сте исправни. Сепак, попрво отколку да се обидуваат секогаш да ги убедуваат другите, поважно е да ги слушнете нивните чувства. Тогаш, прифатете ги тие нивни мислења кои гарантираат согласност.

Ова е славниот цитат од Абрахам Линколн.

Ако сакате да придобиете човек кон вашата цел, прво убедете го него дека вие сте негов искрен пријател, Ш големиот автопат кон неговото резонирање, и кој, кога еднаш е стекнат, ќе приметите дека треба само мала работа да го убедите неговото мислење за исправноста на вашата цел... Напротив, ако вршите притисок на неговото мислење, ...или го обележите како некој кој треба да биде избегнуван или презиран, тој ќе се повлече во себеси.

Тајната да се биде сакан може да се најде во сакањето, и тајната на убедувањето се наоѓа во слушањето.

Од *Каисоцуикан* 8 (Косеи Издавачка Куќа.) стр. 130-131

Живеејќи го Лотосот Број 133 (Октомври 2016)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Интернационал, Фумонкан, 2-6-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Схоко Мизутани

Едитор: Шизуџо Миура

Цолс Едитор: Александар Димовски

Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никџо Нивано и Ко-основачот Мџоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

The title, *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life*, is meant to convey our hope of striving to practice the teachings of the Lotus Sutra in daily life, to enrich and make our lives more worthwhile, like lotus flowers blooming in a muddy pond. The online edition aims to make Buddhism more practicable in the daily lives of people around the world.

Што лежи позади молитвата

Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи



Што е молитва?

Постои стар *сенриу* (Јапанска кратка поетска форма која често ги отсликува човечките ситни мани на хумористичен или циничен начин) кој гласи: 'Со вашите склопени раце пред боговите и будите, / Вие барате помош за да го добиете тоа што го сакате.' Точно е дека луѓето од секое доба се имаат молено кон боговите и будите за да им се исполнат нивните желби. Во денешно време, ние исто така ги склопуваме нашите раце заедно и се молиме за успех во завршните школски тестови или за излекување од некоја болест, така да има само неколку примери кога ние се молиме на боговите и будите.

Основачот Никјо Нивано ни има кажано, 'Ние сме наклонети да мислиме за вербата како молење кон боговите и будите да бидеме ослободени од страдање и да ни се исполнат желбите.' Тој јасно објаснил дека вербата 'не е само молење кон боговите и будите, туку тоа е стремеж да се води живот кој е во согласност со вистината која е Будината Дарма.'

Преку верување во Будината Дарма и присвојување на неа, вие ќе станете буда самите или ќе препознаете дека вие сте буда. Вербата во Будизмот лежи во оваа насока и тоа е она што Основачот Нивано мислел. На прво место, ако осознаете дека вие самите сте буда, тогаш вие нема повеќе да се ослонувате на моќта на боговите и будите, или на било кој друг, и така нема повеќе да се молите на нив да ве ослободат. Ова е Будиниот Пат, кој е, да го живеете вашиот живот базиран на учењата дека вие треба 'Да се направите себеси светло, да ја направите Дармата ва ше светло.'

Откако докторот на кралскиот двор Сака Шибитсу (1327-1415) од Муромачи ерата отишол да се моли во Исе Големиот Храм, тој напишал: 'Ако моето срце има внатрешна чистота без потреба да се молам за ништо и моето тело да има надворешна чистота без ништо да го извалка, тогаш не постои ништо што го одвојува умот на боговите од мојот сопствен ум. Ако јас сум ист како боговите, тогаш зошто јас би се молел да добијам или да посакам нешто? Ова е начинот на кој јас скромно го разбираам значењето на вистинската посета на храмот.'

Ние сме наклонети да мислиме за молењето кон боговите и будите како прашање на правец, но во Будизмот и во Шинто, вродена религија на Јапонија, исто така, природата на вербата се гледа во тоа што таа не бара од нас да се молиме. Најмалку од тоа, ние можеме да речеме дека вистинската молитва не е себично да застанеме 'пред боговите и будите...и барајќи помош да добиеме што сакаме.'



Можност да ја продлабочиме нашата верба

Во Ришо Косеи каи, ние можеме да видиме многу вообичаени форми на молење и посакување желби, како што е понуда на рецитирање на сутра поврзана со одредена желба. Ако некој сака да каже дека ова не претставува адекватна форма на верба, нема да биде целосно во право. Јас мислам дека ние не можеме да ја отфрлиме потребата на луѓето во болни или тешки околности кои очајно ќе се молат за одреден вид на ослободување.

Молитвата е нешто кое се издигнува од најдлабоките подрачја на животот. Канџи карактерот за 'молитва' го има значењето 'да се даде глас во потрага на среќа од боговите.' Заради тоа, посебно кога ние учиме дека другите луѓе даваат глас или мислат, 'Јас сакам да бидам ослободен од страдање,' природно е да ги прифатиме нив со цело срце.

Почитуваниот Томоши Окуда, пастор на Баптистичката Црква во Јапонија кој бил вклучен во помагањето на бездомниците, напишал во Јунското 2016 издание на месечното издание Косеи на Ришо Косеи каи дека 'значењето на молитвата е 'да се биде заедно.'" Тоа одговара на срцето на мајката која се моли за нејзиното болно дете кое, дури и по цена на нејзиниот живот, треба да биде спасено, и исто на Будиниот ум на големо сочувство кога тој посакува да сите човечки битија бидат ослободени од страдање.


Од друга страна, ние не треба никогаш да забораваме на важното нешто кое лежи позади молитвата. Тоа важно нешто е Будината желба да заради тоа што раѓањето, староста, болеста, и смртта се неодоиви од човечкиот живот, ние треба да осознаеме дека е многу значајно да се биде жив тука и сега.

Ние им кажуваме на луѓето кои се молат да бидат ослободени од страдање дека тие можат да се обидат, на пример, да се придружат на хоза средби или на изведување на служба на понуда на молитва, или ние повремено ги придружуваме нив да се обратат до некој кој е загрижен за истиот или сличен проблем. Сетоа тоа се вешти начини да им се помогне на другите да станат свесни за Будината желба која сега ја спомнав.

Утринското и вечерно рецитирање на сутрата, една од основните практикувања на вербата во Ришо Косеи Каи, се практикувања на Дармата кое нè држи секогаш во контакт со умот на Будата додека исто ни помага да водиме животи со темели во учењето 'Направи се себеси светлото, направи ја Дармата твоето светло.'


Кога и да вие се сретнете лице со лице со боговите и будите, било да е тоа преку обожавање со поврзаност со одредена желба или преку молитва, вие добивате можност која Будата ви ја дава со надеж дека вие можете да осознаете нешто важно. Додека ви го давам ова сериозно осврнување, јас се надевам дека ние заедно ќе продолжиме да ја продлабочуваме нашата верба.

Од Косеи, Октомври 2016.



Јас се грижам за мојата ќерка која не е добра во стекнување пријатели

Мојата ќерка е во првото одделение на основното школо. Се чини дека таа го троши најголемиот дел од нејзиното време сама за време на одморот помеѓу часовите. Ова е заради тоа што скоро сите од нејзините другарки од градинка учат во соседното школо, и таа воопшто нема познаници. Таа не вели, 'Јас се чувствувам осамено' или 'Јас не сакам да одам на школо,' но јас сум загрижена дека, затоа што таа има така малку пријатели, таа нема да биде способна да научи да биде друштвена, и нема да стане личност која може да гради пријателства лесно.



Q Вие внимателно ја набљудувате вашата ќерка секој ден и внимавате на неа. Во грижата што вие ја чувствувате за неа, јас ја чувствувам вашата искрена желба дека вашата ќерка ќе научи да биде друштвена и да биде способна да создаде пријателство со секого. Јас мислам дека вашата ќерка ги прави нејзините најдобри напори да се прилагоди кон новото опкружување кое таа го сретнува кога станува првоодделенец. Јас мислам дека таа е веќе совршена во се што прави.

Таа се чувствува малку осамена и вознемирена затоа што таа е одделена од пријателите кои таа ги имала во градинка. Но таа се обидува да го одржи нејзиниот растреперен ум смирен најдобро што таа може, иако таа е сеуште мало девојче. Оваа ситуација нема да продолжи вечно. Како што вие имате искусено, ситуацијата ќе се промени, во зависност од тоа како го поминувате времето со вашата ќерка секојдневно и како комуницирате со неа.

Како прв чекор, би било добро да ја пречекате неа нежно со насмевка кога таа доаѓа дома од школо. Додека таа јаде ужина, би било исто така добро да ја прашате такви прашања како на пример како поминала на школо, или што одреден нејзин пријател од градинка прави после завршувањето. И вие можете да ја релаксирате нејзината напнатост со покажување на вашата топла наклонетост преку зборување со неа.

Исто, би било добро да искористите многу можности да ѝ покажете на неа како сте способни да комуницирате со секој кој ќе го сретнете. И, ако таа се врати и рече, 'Јас добро си поминав денеска!' бидете среќни да одговорите, 'Тоа беше навистина добро, зар не?' Кога таа се чувствува задоволна со нејзиниот контакт со вас, и нејзиниот ум е смирен,

таа ќе биде мотивирана да проба нешто ново. Тога ш таа ќе направи напори да стекне пријатели и да учи. Јас мислам дека за тоа ќе треба време, но ве молам да продолжите да се грижите за неа, имајќи топла наклонетост за неа. Се ќе биде во ред. Вашата молитва сигурно ќе се оствари.



Point Да се сака детето

Никое дете не мисли дека не им се потребни пријатели. Секој сака да има пријатели. Без да ѝ кажете директно активно да прави пријателства, ве молам да разберете дека таа залудно се обидува да стекне пријатели и се чувствува осамено. Тоа што е неопходно е да таквите нејзини чувства бидат заштитени со вашата топла наклонетост.

(Одговор: Токискиот Институт за Истражување на Фамилијарното Образование)

На основа на принципот, 'Ако родителите се променат, тоа ќе го направат и нивните деца,' Истражувачкиот Институт за Образование на Фамилиите одржува средби со предавања во различни делови на Јапонија и во други земји, каде е обезбедена консултација за воспитување на деца. Многу среќни фамилии биле родени преку образование на фамилиите да учат од децата.'

Многу важно време во животот

Мајко, јас можам да ја почувствувам твојата топла наклонетост, која сака здраво растење на твојата ќерка. За деца во прво одделение од основното школо, нивните претходни животи се имаат променето драматично, и првото одделение претставува драгоцено време за нив, како што нивниот свет се проширува.

За време на шесте години од основното школо, децата ја имаат нивната прва можност да научат и осознаат вертикално општество. Тоа е нова околина која вклучува многу постари момчиња и девојчиња. Тие треба да изведуваат групни активности следејќи го распоредот на часови, и не им е дозволено да делуваат едноставно толку слободно како што сакаат како поединци. Ова е многу различна ситуација отколку кога тие биле во забавиште или детска градинка.

За твојата ќерка, секој ден е повторување на напори и предизвици, и јас мислам дека таа го троши времето правејќи се од себе да биде дружељубива. Ве молам направете ја опуштена дома заради тоа што таа се стреми да се соочи со нејзините лични предизвици на така многу начини.

Постои пасус од поема на Почитуваниот Тоуи Јошио (1912-91), Јапански учител и Будистички проповедник на Јодо Шиншу сектата, кој вели 'Постојат безброј куќи со запалено светло, но само една куќа ме чека мене.' Како што тој вели, без оглед колку многу домови можат да постојат со запалено светло, лампата која ме чека мене е никој друг освен мојата сопствена фамилија.

Ве молам топло пречекајте ја вашата ќерка кога и да таа си дојде дома од школо, заради тоа што таа го дава најдоброто од себе таму. Ве молам слушајте ги нејзините приказни од школото со внимание и пофалете ја. Таквите ваши дела ќе бидат нејзина сила, повеќе од се друго. И вашата нежна природа како мајка и топлината на фамилијата како светол дом сигурно ќе ѝ дадат нејзе голема храброст.

(Надгледувано од Отсекот на Дарма Образование И Развој на Човечки Ресурси)



Please give us your comments!



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp


Living the LOTUS

' Ве молиме дајте ни ги Вашите коментари!

Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добро дојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



🌸 RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES 🌸

Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2016

Rissho Kosei-kai International

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A

Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http://www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Rd. Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.

Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.

Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.

Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.

Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.

Tel: 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/~rkchi/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.

Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls

1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,

CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Fax: 55-11-5549-4304

e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan

Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433

http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung

No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,

Taichung City 401, Taiwan

Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan

Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea

Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696

e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea

Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong,

Special Administrative Region of the People's Republic of China
Tel & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

International Buddhist Congregation (IBC)

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibt-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi, 110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#07(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralessgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai